

ЕМБС: 06111351

Целосно име: Јавна установа НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА Охрид

Република Северна Македонија

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	140.247.762,00			140.229.449,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.130.739,00			1.461.216,00
3	-- Издатоци за развој	670.439,00			766.216,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	460.300,00			695.000,00
5	-- Гудвил	0,00			0,00
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			0,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			0,00
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			0,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	139.117.023,00			138.768.233,00
10	-- Недвижности (011+012)	129.021.070,00			128.310.042,00
11	-- Земјиште	115.210.728,00			113.430.816,00
12	-- Градежни објекти	13.810.342,00			14.879.226,00
13	-- Постројки и опрема	1.538.940,00			1.250.047,00
14	-- Транспортни средства	944.031,00			2.295.367,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	671.750,00			811.172,00
16	-- Биолошки средства	6.409.312,00			5.493.696,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			0,00
18	-- Материјални средства во подготовка	0,00			0,00
19	-- Останати материјални средства	531.920,00			607.909,00
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			0,00

21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	0,00		0,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00		0,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00		0,00
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00		0,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00		0,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	0,00		0,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	0,00		0,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00		0,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00		0,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	0,00		0,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00		0,00
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00		0,00
33	-- Побарувања од купувачи	0,00		0,00
34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00		0,00
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТАВА	0,00		0,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	16.601.282,00		20.506.668,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	1.210.049,00		1.219.883,00
38	-- Залихи на суровини и материјали	0,00		0,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00		0,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00		0,00
41	-- Залихи на готови производи	0,00		0,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.210.049,00		1.219.883,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00		0,00
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00		0,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	5.539.203,00		6.815.691,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00		0,00
47	-- Побарувања од купувачи	5.539.203,00		6.796.117,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	0,00		0,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за	0,00		19.574,00

	останати давачки кон државата (претплати)			
50	-- Побарувања од вработените	0,00		0,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	0,00		0,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	0,00		0,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00		0,00
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00		0,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00		0,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00		0,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00		0,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	0,00		0,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	9.852.030,00		12.471.094,00
60	-- Парични средства	9.852.030,00		12.471.094,00
61	-- Парични еквиваленти	0,00		0,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	0,00		0,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	156.849.044,00		160.736.117,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	0,00		0,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	147.408.713,00		147.850.902,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	108.345.832,00		108.345.832,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00		0,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	0,00		0,00
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00		0,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	36.519.907,00		33.137.667,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	0,00		0,00
72	-- Законски резерви	0,00		0,00
73	-- Статутарни резерви	0,00		0,00
74	-- Останати резерви	0,00		0,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	6.367.403,00		4.635.136,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00		0,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00		1.732.267,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.824.429,00		0,00

79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00		0,00
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00		0,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	287.969,00		248.228,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00		0,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00		0,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00		0,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00		0,00
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00		0,00
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00		0,00
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00		0,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00		0,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00		0,00
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00		0,00
92	-- Останати финансиски обврски	0,00		0,00
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00		0,00
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00		0,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	287.969,00		248.228,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00		0,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	200.899,00		157.548,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00		0,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00		0,00
100	-- Обврски кон вработените	16.370,00		0,00
101	-- Тековни даночни обврски	36.717,00		44.480,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00		0,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00		0,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00		0,00
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00		0,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	0,00		0,00
107	-- Останати финансиски обврски	0,00		0,00
108	-- Останати краткорочни обврски	33.983,00		46.200,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	9.152.362,00		12.636.987,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА	0,00		0,00

	ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	156.849.044,00		160.736.117,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0,00		0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	23.538.773,00			27.445.692,00
202	-- Приходи од продажба	6.658.050,00			7.245.912,00
203	-- Останати приходи	16.873.022,00			20.147.362,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	0,00			71.100,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	0,00			0,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	7.701,00			52.418,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	27.336.250,00			25.615.724,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	2.514.503,00			2.037.337,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.834,00			40.773,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			0,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.445.816,00			2.113.440,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.021.741,00			3.169.753,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	12.270.551,00			13.653.966,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	7.663.232,00			8.287.583,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	666.025,00			700.724,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.239.150,00			3.495.441,00
217	-- Останати трошоци за вработените	702.144,00			1.170.218,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	5.057.985,00			4.405.591,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			0,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	0,00			0,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00			0,00
222	-- Останати расходи од работењето	15.820,00			194.864,00

223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	707,00			1.651,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00			0,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00			0,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			0,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			0,00
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00			0,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00			0,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	652,00			0,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	55,00			1.651,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00			0,00
233	-- Останати финансиски приходи	0,00			0,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	27.659,00			28.252,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00			0,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			0,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			0,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00			0,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	378,00			913,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	27.281,00			27.339,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00			0,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00			0,00
243	-- Останати финансиски расходи	0,00			0,00
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00			0,00
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00			0,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	0,00			1.732.267,00
247	-- Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	3.824.429,00			0,00
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00			0,00
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00			0,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	0,00			1.732.267,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-	3.824.429,00			0,00

248)				
252	-- Данок на добивка	0,00		0,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00		0,00
254	-- Одложени даночни расходи	0,00		0,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	0,00		1.732.267,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	3.824.429,00		0,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	15,00		18,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	0,00		0,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00		0,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00		0,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00		0,00
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00		0,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	0,00		0,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00		0,00
266	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00		0,00
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00		0,00
268	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00		0,00
269	-- Добивка за годината	0,00		1.732.267,00
270	-- Загуба за годината	3.824.429,00		0,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00		0,00
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00		0,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00		0,00
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00		0,00
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00		0,00
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00		0,00
277	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00		0,00
278	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00		0,00
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за	0,00		0,00

	нетековни средства				
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			0,00
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			0,00
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			0,00
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			0,00
284	-- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			0,00
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00			0,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00			0,00
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00			0,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	0,00			1.732.267,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			0,00
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			0,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	3.824.429,00			0,00
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			0,00
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	0,00			0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект	0,00			0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	0,00			0,00
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	0,00			0,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
606	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00

607	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
608	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 004 од БС)	0,00			0,00
609	-- Земјишта	0,00			0,00
610	-- Шуми	115.210.728,00			113.430.816,00
611	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	0,00			0,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	0,00			0,00
613	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00			0,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	0,00			0,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	0,00			0,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	0,00			0,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00			0,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	0,00			0,00
619	-- Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично (< или = АОП 019 од БС)	0,00			0,00
620	-- Драгоцени метали и камења (< или = АОП 019 од БС)	0,00			0,00
621	-- Антиквитети и други уметнички дела (< или = АОП 019 од БС)	0,00			0,00
622	-- Други скапоцености (< или = АОП 019 од БС)	0,00			0,00
623	-- Вложувања во природни богатства во подготовка (< или = АОП 018 од БС)	0,00			0,00
624	-- Подобрување на земјиштето (< или = АОП 018 од БС)	0,00			0,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	0,00			0,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	0,00			0,00
627	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица	0,00			0,00

	финансирани од буџет (<или=АОП 030+АОП 046+АОП 047+АОП 048 ОД БС)				
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	0,00			0,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	0,00			0,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 ОД БС)	0,00			0,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	0,00			0,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	0,00			0,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 065 од БС)	0,00			0,00
634	-- Обврски по заеми и кредити земени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП 090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)	0,00			0,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	0,00			0,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	0,00			0,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00			0,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица	0,00			0,00

	финансирани од буџет (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)			
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	0,00		0,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	1.173.128,00		2.702.575,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
646	-- Приходи по основ на употреба на компјутерски софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 206 од БУ)	0,00		0,00
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	5.484.922,00		4.543.337,00
648	-- Приходи од наемнина на земјиште (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
649	-- Приходи од продажба на добра врз основа на финансиски наем (лизинг) (< или = АОП 202 од БУ)	0,00		0,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
651	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
652	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
653	-- Добивки од продажба на материјали (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
654	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		415,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	453,00		0,00
656	-- Приходи врз основа на ефекти од договорена заштита од ризик (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	16.057.233,00		20.133.433,00

658	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
659	-- Приходи по основ на донации и спонзорства (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
660	-- Приходи од укинување на долгорочни резервирања (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	815.336,00		13.514,00
662	-- Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапници, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
664	-- Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
665	-- Приходи од оперативен наем-лизинг (< или = АОП 203 од БУ)	0,00		0,00
666	-- Приходи од дивиденди	0,00		0,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	0,00		0,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
670	-- Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	508.442,00		244.940,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	809.000,00		556.424,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		0,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	438.168,00		379.655,00
683	-- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		0,00

684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (вон производство) (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	73.964,00			1.005.000,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
688	-- Наемнина за земјиште (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
689	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
690	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	0,00			0,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледување	0,00			0,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	64.156,00			0,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	328.624,00			338.400,00
696	-- Помощти (< или = АОП 217 од БУ)	30.808,00			35.000,00
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	76.658,00			40.050,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
701	-- Надоместок за сместување и исхрана на терен (< или = АОП 217 од БУ)	189.000,00			232.200,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
703	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	0,00			0,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и	577.186,00			710.201,00

	надзорен одбор, одбор на директори и управители			
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	199.762,00		188.766,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	29.781,00		125.119,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	87.796,00		69.571,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	118.179,00		6.927,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	0,00		0,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		0,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	4.949.748,00		2.060.465,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	0,00		0,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	0,00		0,00
720	-- Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	0,00		0,00
721	-- Исплатени дивиденди	0,00		0,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	15,00		18,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	0,00		0,00
724	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	0,00		0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2585	- 91.04 - Дејности на ботанички и зоолошки градини и природни резервати	23.539.480,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022

Белешка 1: Општи информации 6111351

Назив на друштвото	ЈУНП ГАЛИЧИЦА
Форма на трговско друштво	Јавна Установа
Број на регистарска влошка	
Седиште	Галичица бб Охрид
Промени во регистарската влошка	
Позначајни дејности кои ги извршува	91.04 Дејности на ботанички градини
Идентификација на поврзани субјекти	
Број на вработени према степен на образование	15
Сопственичка структура	Влада на РМ
Овластени лица	Александар Миљовски

1.1 Дејност

Согласно член 136 став 1 од Законот за заштита на природата, заради вршење на работите на управување и заштита на Националниот парк Галичица, Владата на Република Северна Македонија основа јавна установа – Национален парк. Согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за основање на ЈУНПГ, основната дејност на установата е управување и заштита на природата, биолошката и пределската разновидност и природното наследство преку:

1. заштита на природните живеалишта од национално и меѓународно значење за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели;
2. воспоставување стабилност на еколошките процеси и биолошката и пределската разновидност преку трајно зачувување на репрезентативните физичко-географски региони, биоценози, генетски ресурси и видови во автентична состојба;
3. создавање услови за развој на туризмот во согласност со принципот на одржлив развој;
4. остварување на културни, научни, образовни и рекреативни цели, кои во исто време ја одржуваат природната состојба на националниот парк;
5. одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
6. создавање услови и преземање мерки за заштита на националниот парк со цел зачувување и рационално управување со одредени компоненти на биолошката и пределската разновидност како и одржливо и рационално користење на природното богатство;
7. проучување, истражување и со научни методи обработување на прашањата од интерес за заштитата на националниот парк;
8. водење евиденција и документација за природните и другите вредности и убавини во националниот парк (положба, степен на загрозеност, мерки за заштита); донесување и спроведување стратегии, програми, планови за управување, услови и мерки за заштита на националниот парк;
9. превземање мерки за заштита на утврдените зони во Националниот парк;
10. обезбедување поттик и поддршка на заштитата на националниот парк преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно образовниот процес;
11. утврдување на компонентите на биолошката и пределската разновидност и нивната загрозеност;

12. воспоставување режим на заштита на националниот парк;
13. спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во националниот парк како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување максимално поволни услови за заштита и развој на природата;
14. поттикнување на научно истражувачката работа во областа на заштитата на националниот парк;
15. издавање научни и стручни публикации, водичи, дијапозитиви, разгледници и друг информативен и пропаганден материјал за националниот парк;
16. поттикнување и развивање на интерес и однос кон чувањето на националниот парк преку организирање изложби, прикажување на филмови, предавања и други форми;
17. производство, откуп и продажба на лековити и ароматични растенија, плодови и семиња;
18. изградба на инфраструктура и уредување на извори, чешми, излетнички локалитети и простори за рекреација и друго;
19. вршење заштита, одгледување и отстрел на диви видови животни, како и заштита и собирање на диви видови растенија и габи и други шумски плодови;
20. заштита, одгледување и традиционален риболов на рибниот фонд; и
21. вршење и други работи кои придонесуваат за заштита и унапредување на националниот парк.

1.2 Организациона поставеност

Организационата структура на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се поставува сообразно со природата на дејноста заради која е основана и која ја врши, а со цел да се оствари ефикасно раководење и организирање на работењето и остварување на јавниот интерес на управувањето.

Основни организациски единици во кои е организирана установата се одделенијата:

1. Одделение за правни, економски и општи работи;
2. Одделение за заштита на природата;
3. Одделение за одржливо користење на природните ресурси; и
4. Одделение за алтернативни активности и еколошка едукација.

1.3 Органи на управување

Согласно член 137, став 2 од ЗЗП, органи на ЈУНПГ се: управен одбор, раководен орган - директор, стручен колегијален орган и одбор за контрола на материјално-финансиско работење.

Согласно член 138 од ЗЗП, управниот одбор на ЈУНПГ го сочинуваат пет члена, двајца претставници на МЖСПП, претставник на општините Охрид и Ресен и двајца претставници на стручниот орган. Членовите на управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија. Функцијата член на управниот одбор на ЈУНПГ или раководен орган е неспоива со вршење на друга јавна функција. Согласно член 139 од ЗЗП, Управниот одбор на ЈУНПГ ги врши следниве работи:

1. донесува статут на ЈУНПГ;
2. донесува план за управување со Паркот, други акти на установата и го следи нивното извршување;
3. од редот на своите членови избира претседател;
4. предлага на Владата на Република Македонија разрешување на директорот;
5. го утврдува финансискиот план и донесува завршна сметка и
6. врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и со статутот на ЈУНПГ.

Согласно член 140 од ЗЗП, со ЈУНПГ раководи раководен орган – директор. Директорот го организира и раководи процесот на трудот и го води работењето на установата, донесува одлуки, ја

претставува и застапува јавната установата пред трети лица и е одговорен за законитоста на работата на установата. Директорот го именува Владата на Република Северна Македонија по пат на јавен конкурс.

Согласно член 142 од ЗЗП, заради вршење на контролата на материјално-финансиското работење на установата, се формира Одбор за контрола на материјално финансиското работење составен од претседател и три члена. Претседателот и членовите на одборот ги именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

Согласно член 143 од ЗЗП, ЈУНППГ има стручен колегијален орган во чија надлежност се следниве работи:

7. одговорен е за стручната работа на ЈУНППГ;
8. одлучува за стручните прашања во рамките на овластувањата утврдени со закон, статутот и другите акти на ЈУНППГ;
9. утврдува стручни основи за програмата за работа и нејзиниот развој;
10. му дава мислење и предлози на рабоводниот орган во поглед на организацијата на работата и условите за работа и развој на дејноста;
11. предлага претставници во органот на управување на ЈУНППГ според принципите на стручност и компетентност;
12. организира и обезбедува спроведување на програми за обука на чуварската служба за справување со пожари и други природни катастрофи и
13. врши други работи утврдени со закон и статутот на ЈУНППГ.

Белешка 2: Основа за подготовка и презентирање на годишна сметка

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Република Северна Македонија согласно Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 и 84/2005) и Законот за заштита на природата („Службен весник на РСМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16).

Годишната сметка е поединечна.

Валута на презентација: македонски денар (МКД).

Белешка 3: Значајни сметководствени политики

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при подготовката на годишната сметка на Друштвото на 31 Декември 2021 година. Овие сметководствени политики се применувани од страна на Друштвото конзистентно, освен ако не е поинаку наведено.

3.1. Недвижности, постројки и опрема

3.1.1. Вреднување

Недвижностете, постројките и опремата се евидентирани според набавната вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното стапување во употреба. По почетното вреднување, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради обезбедување.

Отстапените или на друг начин отугени материјални средства, се елиминираат од Билансот на состојба заедно со исправката на вредност. Добивката или загубата што произлегува од таквото оттуѓување се прикажува во Билансот на успех.

Нематеријално средство е немонетарно средство без физичка содржина, а кое може да се идентификува. Друштвото го евидентира едно средство како нематеријално само во случај кога:

14. е веројатно дека идна економска корист која му се припишува на средството ќе претставува прилив;
15. трошокот или вредноста на средството може да се измери веродостојно
16. не резултира од интерно генерирани трошоци направени за развој на нематеријалното средство.

Друштвото го прикажува нематеријалното средство на почетокот според набавната вредност, а го мери нематеријалното средство според набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и било кои други акумулирани загуби поради безвреднување.

Амортизацијата започнува кога нематеријалното средство се става во употреба, т.е. кога се наоѓа на локацијата и во услови неопходни за истото да биде оперативно способно на начин предвиден од раководството.

Амортизацијата престанува да се пресметува кога средството се отпишува. Износ кој подлежи на амортизација (основица за амортизација) претставува набавната вредност на нематеријалното средство, или друг износ кој е замена за набавната вредност (во финансиските извештаи), намалена за остатокот на неговата вредност.

3.1.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите, постројките и опремата се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расходи во Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба), во моментот на настанување.

3.1.3. Амортизација

Амортизацијата на основните средства се пресметува според пропорционален метод (метод на еднакви годишни износи во проценетиот век на употреба согласно годишни амортизациони стапки) по стапки не пониски од законски пропишаните, кои се одредени така што набавната вредност на основните средства да се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Амортизацијата не се пресметува на земјиштето, шумите и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни:

Опис	Корисен век	Стапка
Градежните објекти	40 години	2,50%
Опрема	Од 5 до 20 години	Од 20% до 5%
Компјутери	4 години	25,00%
Мебел	5 години	20,00%
Моторни возила	4 години	25,00%
Основно стадо	5 години	20,00%

Долгорочни нематеријални средства	5 години	20,00%
Останати неспомнати долгорочни средства	10 години	10,00%

Трошоците за редовното одржување и поправки се евидентираат на товар на трошоците за одржување и заштита во моментот на нивно настанување.

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување.

3.2. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност на залихите се состои од набавната цена, увозната царина, неповратни даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек на работењето намалена за трошоците за продажба.

Залихите на трговски стоки се водат по продажни цени на мало.

3.3. Побарувања од купувачи и други побарувања

Побарувањата од купувачите и други побарувања се искажуваат според нивната фактурна/номинална вредност, намалена за исправката на вредност.

Исправката на вредност на побарувањата од купувачите, се прави кога постојат показатели дека побарувањата не можат да се наплатат.

За побарувањата до три години не е вршена исправка на вредноста.

3.4. Пари и парични еквиваленти

Пари и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, благајна и благајна за вредносни ваучери за гориво. Вреднувањето на вредносните ваучери за гориво се врши според нивната номинална вредност.

3.5. Обврски кон добавувачите

Обврските кон добавувачите првично се признаваат врз основа на износот искажан во фактурата.

Обврските се однесуваат за добавувачите во земјата, обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата, обврски кон вработени, тековни даночни обврски и останати краткорочни обврски.

3.6. Главнина и резерви

Главнината и резервите е остаток од вредноста на средствата по одземање на обврските. Запишаниот капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во Трговскиот регистар при основањето, односно промена на уписот на вредноста на основната главнина.

Резервите се искажуваат по номинална вредност и тоа посебно:законските резерви, статутарните резерви и други резерви.

Задржаната добивка ги вклучува сите тековни и претходни задржани добивки.

3.7. Користи за вработените

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати за придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход, кои се пресметуваат на бруто платата и во согласност со законската регулатива. Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според законските стапки кои се во сила во текот на годината. Трошокот за овие плаќања се признава во Билансот на успех во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми или постпензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на дократен износ од просечно исплатената плата во Република Северна Македонија.

Друштвото врши дополнителни исплати на вработени во согласност со Колективниот Договор, и тоа: регрес за годишен одмор (60 % од просечниот личен доход на национално ниво, според информациите од Државниот Завод за статистика), новогодишен надомест за вработените (100 % од просечниот личен доход на национално ниво, според информациите од Државниот Завод за статистика), теренски додаток за теренска работа која надминува 6 часа во текот на денот, но не повеќе од 3000 денари кумулативно, работна успешност која се однесува на домаќинско работење, обемот и квалитетот на извршување на предвидените работи и работни задачи (најмногу 30% од основната плата) и јубилејни награди за вработени, надоместоци во случај на смрт на работник или член на потесното семејство.

Дневници за службени патувања во земјата се исплаќа во износ од 1200,00 денари за време поминато на службен пат над 12 часа односно над 13 до 24 часа според одлука број 02-10/12 од 10.01.2019 година

Дневници за службени патувања во странство се исплатуваат согласно Решението за највисоки износи на дневниците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци ("Службен весник на РМ" 19/14), и Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци ("Службен весник на РСМ" 50/00; 64/01; 110/08; 82/10; 12/12; 5/13; 1/14; 90/14).

17. 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога сместувањето не паѓа на товар на органот на Управата;

18. 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместувањето и исхраната не паѓаат на товар на органот на управата;

Според Одлука на Управниот Одбор на установата, Друштвото исплаќа финансиски средства за професионално усовршување на своите вработени (плаќање на трошоци за магистерски и докторски студии).

Според Одлука на Управниот Одбор на установата, Друштвото исплаќа патни трошоци и месечни надоместоци за членовите на Управниот Одбори Одборот за финансиско-материјално работење.

3.8. Приходи

3.8.1. Приходи од продажба на производи

Приходот од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите. Приходите од продажба на производи и стоки ја опфаќаат нивната фактурна вредност.

3.8.2. Приходи од продажба на услуги

Приходите од извршените услуги се признаваат во Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба), до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа. Приходите од продажба на услуги ја опфаќаат нивната вредност според Одлуката на Владата на Република Северна Македонија за наплата во заштитени подрачја, како и во согласност со склучените спогодби за вршење дејност во рамките на Националниот парк.

3.8.3. Приходи од донации

Донациите се евидентираат како приход систематски во текот на употребниот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати оперативни приходи. Овие приходи во Билансот на успех се признаваат соодветно со нивниот трошок.

3.9. Приходи и расходи од финансирање

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, курсни разлики и дивиденди.

Приходите од камати се признаваат во Билансот на успех кога достасуваат за наплата. Каматите, курните разлики и другите трошоци се признаваат како расходи во период во кој настануваат.

3.10. Одложено признавање на приходите

Во случај на набавка на основно средство преку донација истото се евидентира преку принципот на одложено признавање на приходите. Имено, во вакви случаи, Друштвото сукцесивно го евидентира приходот и расходот од одноското основно средство според принципот на „спротиставување“ којшто вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Белешка 4: Користени проценки

Друштвото прави проценки и разумни претпоставки утврдени врз основа на минати искуства како и други фактори, доколку не постојат релевантни други информации.

4.1. Обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата

Друштвото ги проценува обезвреднувањето на недвижностите, постројките и опремата, кога постои причина за обезвреднување, односно кога сегашната вредност значително ја надминува надоместливата вредност. Надоместливата вредност се утврдува по пат на пресметка на употребната вредност, при што се користи широк спектар на претпоставки и информации кои влијаат на истите. Покрај другото се земаат во предвид и идните приходи и расходи, технолошката застареност, дисконтинуитетот на производството и услугите и други фактори кои можат да доведат до обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата.

4.2. Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста на побарувањата се врши врз основа на проценката на можноста за наплата според минати искуства, кредитна способност на купувачите и очекуваните промени во условите на плаќање.

4.3. Вредносно усогласување на залихите

Вредноните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на залихите да се сведе на нивната нето вредност.

Белешка 5: Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

Сметководствените политики се менуваат доколку се донесат нови или се променат Сметководствените Стандарди во Република Северна Македонија. Исто така, промена на сметководствените политики може да се направи доколку подобро се презентираат позициите во билансите. За промените на сметководствените политики одлучува друштвото. Во тековната година не се направени промени на сметководствените политики.

Белешка 6: Управување со ризик

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

6.1. Ризик од курсни разлики

Друштвото не влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој вид на ризик со оглед на фактот дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Но, во случај на евидентирање на приходи од донации можно е појавување на ризик од курсни разлики, посебно доколку донацијата е направена во некоја понестабилна странска валута.

6.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите доспеани обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека има значителен број на купувачи. Друштвото нема изградено посебна политика со која би можело да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

6.3. Ликвиден ризик

Друштвото води грижа за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци (на пример за период од 60 дена, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски). Друштвото не е изложено на ликвиден ризик.

6.4. Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичките промени на деловните променливи на пазарниот ризик врз добивката или загубата и капиталот. Целта е друштвото да го сведе на минимум нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н валутна клаузула), но не се користат други финансиски инструменти. Пазарниот ризик Друштвото го контролира со добри политики на менаџментот.

Белешка 7: НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	патенти	гудвил	софтвер	останат и сред.	сред.во подгот.	вкупно
Салдо на 01.01.2022			1160062	1024270		2184332
Зголемување во годината						
Отуѓување						
Салдо на 31.12.2022			1160062	1024270		2184332
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
На 01.01.2022			514312	208804		723116
Амортиз.за годината(нето)			221400	109077		330477
Амортиз.за отуѓување						
На 31.12.2022			735712	317881		1053593
НЕТО ВРЕДНОСТ						
На 01.01.2022			645750	815466		1461216
На 31.12.2022			424350	706389		1130739
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Салдо на 01.01.2021			1160062	1024270		2184332
Зголемување во годината						
Отуѓување						
Салдо на 31.12.2021			1160062	1024270		2184332
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА						
На 01.01.2021			292912	99727		392639
Амортиз.за годината(нето)			221400	109077		330477
Амортиз.за отуѓување						
На 31.12.2021			514312	208804		723116
НЕТО ВРЕДНОСТ						
На 01.01.2021			867150	924543		1791693
На 31.12.2021			645750	815466		1461216

Белешка 8: МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	земјиште	градеж. објекти	опрема	инвестиц. во тек	вкупно
Салдо на 01.01.2022	113430816	21420636	20137511	759887	155748850
Зголемување во годината	1779912		1007346		2787258
Отуѓување					
Салдо на 31.12.2022	115210728	21420636	21144857	759887	158536108
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
На 01.01.2022		6541411	15780905	151978	22474314
Амортиз.за годината(нето)		1068883	2209212	75989	3354084
Амортиз.за отуѓување					
На 31.12.2022		7610294	17990117	227967	25828378
НЕТО ВРЕДНОСТ					
На 01.01.2022	113430816	14879205	4356606	607909	133274556
На 31.12.2022	115210728	13810342	3154740	531920	132707730
НАБАВНА ВРЕДНОСТ					
Салдо на 01.01.2021	111692664	21021236	19974030	759887	153447817
Зголемување во годината	1738152	399400	182358		2319910
Отуѓување			18877		18877
Салдо на 31.12.2021	113430816	21420636	20137511	759887	155748850
АКУМУЛИРАНА АМОРТИЗАЦИЈА					
На 01.01.2021		5482335	13546465	75989	19104789
Амортиз.за годината(нето)		1059076	2253337	75989	3388402
Амортиз.за отуѓување			18877		18877
На 31.12.2021		6541431	15780905	151978	22474314
НЕТО ВРЕДНОСТ					
На 01.01.2021	111692664	15538901	6427565	683898	134343028
На 31.12.2021	113430816	14879205	4356606	607909	133274536

Белешка 9: БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

НАБАВНА ВРЕДНОСТ	Недоврш. земј. П-ди	Основно стадо	Обртно стадо	Повекегод. насади	Сред.во подготовка	вкупно
Салдо на 01.01.2022		5493696				5493696
Зголем. како резултат на набавки		2289040				2289040
Намал.како резултат на продажби						
Ожнеани земј.п-води пренес.во залихи						
Промена во вредн.на биол.средства						
Трошоци на амортиз.на биол.средства		1373424				1373424
Салдо на 31.12.2022		6409312				6409312
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства		6409312				6409312
Салдо на 01.01.2021		2746848				2746848
Зголем. како резултат на набавки		3433560				3433560
Намал.како резултат на продажби						
Ожнеани земј.п-води пренес.во залихи						
Промена во вредн.на биол.средства						
Трошоци на амортиз.на биол.средства		686712				686712
Салдо на 31.12.2021		5493696				5493696
Нетековни средства						
Тековни средства						
Вкупно биолошки средства		5493696				5493696

Белешка 10: ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

2022	2021	
		Вложувања во конвертибилни обврзници
		Вкупно
		Број на конвертибилни обврзници
		Права кои ги носат конвертибилните обврзници

Белешка 11: ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

2022	2021	
5539203	6796117	Побарувања од купувачи во земјата
		Побарувања од купувачи во странство
		Застарени, сомнителни и спорни побарувања
		Вредносно усогласување на побарувањата
5539203	6796117	Вкупно

Белешка 12 : ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

2022	2021	
9787296	12405094	Парични средства на денарски сметки
64734	66000	Парични средства на денарска благајна
		Девизна сметка
		Девизна благајна
9852030	12471094	Вкупно

Белешка 13: ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на				Состојба		
	2022	01.01.22	%	Зголемување	Намалување	31.12.22	%
обични акции	физички лица						
	правни лица					108345832	
	откуп. сопств.акции						
приоритетни акции	ФПИО						
ВКУПНО		0	100	0	0	108345832	100

2021		01.01.21	%	зголемување	намалување	31.12.2021	%
обични акции	физички лица						
	правни лица					108345832	
	откуп. сопств.акции						
приоритетни акции	ФПИО						
ВКУПНО		0	100	0	0	108345832	100

Белешка 14: ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		2022	2021
Вид на обврска:	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва			
по основ на заеми и кредити	меница		
Обврски по основ на кредити	хипотека		
Обврски по основ на заеми	залог		
Останати долгорочни обврски	гаранција		
ВКУПНО		0	0

Белешка 15 : КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

2022	2021	
200899	157548	Добавувачи во земјата
		Добавувачи во странство
		Добавувачи за нефактурирани стоки
200899	157548	Вкупно

Белешка 16 : КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

2022	2021	
		Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва
		Краткорочни кредити во земјата
		Краткорочни кредити во странство
0	0	Вкупно

Белешка 17: ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

2022	2021	
1180579	2702575	Приходи од продажба во земјата
		Приходи од продажба во странство
1180579	2702575	ВКУПНО

Белешка 18: ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

2022	2021	
5484922	4543337	Приходи од наемнини
		Приходи од наплатени отпишани побарувања
		Приходи од државни поддршки
5484922	4543337	ВКУПНО

Белешка 19: ОСТАНАТИ РАСХОДИ

2022	2021	
15224	46810	Транспортни услуги
		Трошоци за саеми
		Наемнина
76658	40050	Дневници за службени патувања и патни трошоци
577186	710201	Трошоци за орган на управување, надзорен одбор и за членови на останатите органи
36300	70800	Трошоци за промоција, пропаганда и реклама
29781	125119	Премии за осигурување
87796	69571	Банкарски услуги и трошоци за платен промет
		Трошоци за ревизија
		Трошоци за останати интелектуални услуги
		Вредносно усогласување на краткорочни побарувања
		Загуба од отуѓување на нетековни средства
		Останати расходи
822945	1062551	ВКУПНО

Белешка 20 : ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

2022	2021	
		Побарувања по основ на купопродажни односи
		Обврски по основ на купопродажни односи
		Приходи од продажба на готови производи
		Приходи од продажба на стоки